

## Политика за колачиња при посета на веб страната на Тојота

Кога ќе дојдете на нашиот сајт или ги користите нашите услуги, Трговско друштво за трговија со возила и резервни делови ТОЈОТА АВТО ЦЕНТАР ДООЕЛ експорт – импорт Скопје (во понатамошен текст: Тојота), но и трети лица, авторизирани од наша страна собираат колачиња кои содржат податоци за Вас. Во продолжение следи објаснување за политиката за користење на колачиња.

Ги користиме колачињата за да ја администрираме нашата интернет страна, да анализираме трендови, да ги следиме активностите на корисниците и со тоа да овозможиме персонализирани промотивни пораки и реклами.

Кога прв пат ќе пристапите на интернет страната на Тојота може да добиете порака која што ве известува дека користиме “колачиња”. Со кликување на “се согласувам”, затворање на поп-ап прозорецот или со продолжување со користење на веб сајтот вие изјавувате дека сте ја разбрале и сте се согласиле со употребата на овие технологии, како што се објаснети во оваа Политика за колачиња.


На известувањето има копче “Поставки за колачиња,, со цел Вие самите да одберете кои колачиња со информации за вашата посета ќе бидат зачувани. Кај секој тип на колачиња е наведено објаснување за истите а детално објаснување за типовите на колчиња можете да прочитате во продолжение на оваа политика за колачиња. Не е задолжително да ги прифатите колачињата и користењето на истите може да биде отповикано во било кое време (Како да ги контролирате колачињата, содржано подолу во текстот). Може да ги промените подесувањата на вашиот пребарувач за да ограничите или забраните колачиња и можете да ги избришете од било кој уред во било кое време. Ако не се согласувате или ги избришете колачињата некои делови од нашиот сајт кои ги пристапувате може да не функционираат како што треба или да им треба многу повеќе време да се отворат.

### Што се колачиња?

Колачињата се мали текстуални датотеки, делови од код, кои можат да се употребуваат од страна на веб-страници со цел да се подобри корисничкото искуство. Колачињата се зачувуваат на вашиот компјутер или мобилен уред кога го посетувате веб сајтот. Кога следен пат ќе го посетите пак истиот сајт, колачињата ни дозволуваат да го препознаеме вашиот пребарувач. Колачињата може да ги зачувуваат вашите преференции и други информации но не можат да читаат ваши податоци или информации од вашиот хард диск или пак да читаат други зачувани фајлови за колачиња од други сајтови.

Колачињата кои што се директно поставени од сајтот <https://www.toyota.com.mk/> се нарекуваат “колачиња од прва страна”. Колачињата поставени од други страни се нарекуваат “колачиња од трети-страни”.

Колачињата од трети страни овозможуваат различни функционалности на нашиот сајт како (рекламирање, функции на социјални медиуми, аналитики). Овие колачиња не се во сопственост на Тојота и Тојота нема контрола врз нив и како тоа ќе бидат истите искористени.



## Зошто се користат колачињата?

Колачињата се користат за подобро разбирање на користењето на веб-сајтот од страна на посетителите како и за оптимизирање на искуството при користење. Колачињата дозволуваат, на страната која што ги поставува, да препознаваат корисничките уреди на користење во споредба со претходни најави и посети со цел да се персонализираат рекламите за поголема релевантност спрема корисниците. Овие информации може да се соберат на сите веб-пребарувачи и на сите уреди (компјутер, лаптопи, паметни телефони, таблети итн.), но маркетинг колачињата не содржат лични податоци за корисниците. Оваа веб-страница употребува различни видови колачиња:

### Колачиња што ние ги користиме:

**Неопходни колачиња (necessary cookies).** Неопходните колачиња помагаат една веб-страница да биде употреблива со овозможување на основните функции, како навигацијата низ страницата и сл. Без овие колачиња, веб-страницата не може да функционира исправно.

**Претпочитани колачиња (Preference cookies).** Претпочитаните колачиња ѝ овозможуваат на веб-страницата да ги запомни информациите кои го менуваат начинот на кој таа се однесува или изгледа, како на пример Вашиот претпочитан јазик или регионот во кој се наоѓате.

**Колачиња за перформанси и функционалност.** Овој тип на колачиња се однесува на следењето за тоа доколку повторно се вратите на нашиот сајт. Овие колачиња содржат неопходни информации, на пример од кој град пристапувате кон Тојота. Важно е да се напомене дека овие колачиња не се неопходни и не влијаат врз вашето искуство при посетата на нашиот сајт.


**Колачиња од трети страни.** Колачињата поставени од други страни се нарекуваат “колачиња од трети-страни”. Колачињата од трети страни овозможуваат различни функционалности на нашиот сајт како (рекламирање, функции на социјални медиуми, аналитики). Овие колачиња не се во сопственост на Тојота и Тојота нема контрола врз нив и како тоа ќе бидат истите искористени.

### Како да ги контролирам колачињата?

Кога прв пат ќе пристапите на интернет страната <https://www.toyota.com.mk/> може да добиете порака која што ве известува дека користиме “колачиња”. Со кликување на “се согласувам”, затворање на поп-ап прозорецот или со продолжување со користење на веб сајтот вие изјавување дека сте ја разбрале и сте се согласиле со употребата на овие технологии, како што се објаснети во оваа Политика за колачиња.

На известувањето има копче “Поставки за колачиња,, со цел Вие самите да одберете кои колачиња со информации за вашата посета на <https://www.toyota.com.mk/> ќе бидат зачувани. Поточно може да одберете кои од претпочитаните колачиња кои не се задолжителни ќе бидат зачувани.


Не е задолжително да ги прифатите колачињата и согласувањето со користењето на истите може да биде отповикано во било кое време. Преку подесувањата во веб-пребарувачот може да подесите кои колачиња ќе ги задржите, а кои не сакате да ги задржите. Исто така може да ја




исконтактирате компанијата која ги поставила и која ги контролира колачињата. За повеќе информации проверете во подесувањата на вашиот веб-пребарувач.

### Рок на чување на колачиња

<b>Неопходни колачиња</b>				
Овие колачиња овозможуваат нормално функционирање на веб страната и нејзините основни функционалности. Без инсталирање на овие колачиња, не можеме да Ви обезбедиме непречен пристап до веб страната.				
Цел: Основна работа на веб страницата				
Назив на колаче	Рок на чување	Сервер	Простор за чување	Управување со колачиња
JSESSIONID	Истекува на крајот од сесијата	<a href="https://www.toyota.com.mk/">https://www.toyota.com.mk/</a>	Република Бугарија	Тојота Авто Центар
cookie_module_cat	5 години	<a href="https://www.toyota.com.mk/">https://www.toyota.com.mk/</a>	Република Бугарија	Тојота Авто Центар
90412928_clogin	Истекува на крајот од сесијата	<a href="https://www.toyota.com.mk/">https://www.toyota.com.mk/</a>	Република Бугарија	Тојота Авто Центар
CoreID6	15 години	<a href="https://www.toyota.com.mk/">https://www.toyota.com.mk/</a>	Република Бугарија	Тојота Авто Центар
tab_per_jur	11 месеци	Истекува на крајот од сесијата	Република Бугарија	Тојота Авто Центар
TS0131d510	1 година	Истекува на крајот од сесијата	Република Бугарија	Тојота Авто Центар
viewed_cookie_policy	11 месеци	<a href="https://www.toyota.com.mk/">https://www.toyota.com.mk/</a>	Република Бугарија	Тојота Авто Центар
VISITOR_INFO1_LIVE	8 месеци	<a href="https://www.toyota.com.mk/">https://www.toyota.com.mk/</a>	Република Бугарија	Тојота Авто Центар
YSC	Истекува кога ќе го исклучите пребарувачот	<a href="https://www.toyota.com.mk/">https://www.toyota.com.mk/</a>	Република Бугарија	Тојота Авто Центар
<b>Колачиња за веб анализа</b>				
Цел: Статистика на веб страница				
Колаче	Рок на Чување	Сервер	Простор за чување	Управување со колачиња
IDE	1 година	doubleclick.net	САД	Google
NID	6 месеци	google.com	САД	Google
_ga	2 години	<a href="https://www.toyota.com.mk/">https://www.toyota.com.mk/</a>	Македонија	Тојота Авто Центар



_gid	Истекува на крајот од сесијата	https://www.toyota.com.mk/	Македонија	Тојота Авто Центар
_gat	1 ден	https://www.toyota.com.mk/	Македонија	Тојота Авто Центар
cmTPSet	Истекува на крајот од сесијата	https://www.toyota.com.mk/	Македонија	Тојота Авто Центар
test_cookie	Истекува на крајот од сесијата	https://www.toyota.com.mk/	САД	Тојота Авто Центар
<b>Колачиња за маркетинг цели</b>				
<b>Цел:</b> Напредно рекламирање и поврзување со социјални мрежи				
Колаче	Рок на чување	Сервер	Простор на чување	Управување со колачиња
_ga	2 години	twitter.com	ЕУ	Twitter
_twitter_sess	Истекува на крајот од сесијата	twitter.com	ЕУ	Twitter
eu_cn	1 година	twitter.com	ЕУ	Twitter
guest_id	2 години	twitter.com	ЕУ	Twitter
personalization_id	2 години	twitter.com	ЕУ	Twitter
syndication_guest_id	2 години	twitter.com	ЕУ	Twitter
tfw_exp	14 дена	twitter.com	ЕУ	Twitter
ACCOUNT_CHOOSER	2 години	accounts.google.com	САД	Google
GAPS	2 години	accounts.google.com	САД	Google
LSID	2 години	accounts.google.com	САД	Google
OSAK	Истекува на крајот од сесијата	accounts.google.com	САД	Google
__utma	1 година	accounts.google.com	САД	Google
__utmc	Истекува на крајот од сесијата	accounts.google.com	САД	Google
expor	Истекува на крајот од сесијата	accounts.google.com	САД	Google
user_id	Истекува на крајот од сесијата	accounts.google.com	САД	Google



act	Истекува на крајот од сесијата	Facebook.com	Велика Британија	Facebook
c_user	3 месеци	Facebook.com	Велика Британија	Facebook
datr	2 години	Facebook.com	Велика Британија	Facebook
dpr	1 недела	Facebook.com	Велика Британија	Facebook
fr	3 месеци	Facebook.com	Велика Британија	Facebook
p	2 месеци	Facebook.com	Велика Британија	Facebook
presence	Истекува на крајот од сесијата	Facebook.com	Велика Британија	Facebook
sb	18 месеци	Facebook.com	Велика Британија	Facebook
wd	1 недела	Facebook.com	Велика Британија	Facebook
Spin	Истекува на крајот од сесијата	Facebook.com	Велика Британија	Facebook
xs	3 месеци	Facebook.com	Велика Британија	Facebook
msd365mkttrs	Истекува на крајот од сесијата	<a href="https://www.toyota.com.mk/">https://www.toyota.com.mk/</a>	Бугарија	Тојота Авто Центар
nl_lcome_act	Истекува на крајот од сесијата	<a href="https://www.toyota.com.mk/">https://www.toyota.com.mk/</a>	Македонија	Тојота Авто Центар

## Генерални информации

Политиката за колачиња е дел од системот за заштита на лични податоци. За повеќе информации може да ја погледнете нашата [Политиката за приватност](#) или другите јавно достапни документи.

Политиките може да се менуваат и обновуваат повремено. Ве молиме посетувајте ги политиките за информираност при евентуални промени.